


# „Уредување на излетничко место покрај Дојранското крајбрежје во с. Николик, општина Дојран“



Дојранското Езеро претставува едно од најважните и најубавите туристички дестинации во Југоисточниот плански регион, па затоа треба да се негува и во него континуирано да се инвестира заради целосно искористување на неговите потенцијали. Вложувањето во развој на нови туристички атракции, во овој случај „Уредување на излетничко место на Дојранското Езеро во с. Николик“, ќе има позитивно влијание врз развојот на туризмот во целиот регион, а тоа ќе придонесе и кон зголемување на економскиот развој.

Моменталната состојба на оваа локација, која што има огромен потенцијал за развој на туризмот, е таква што истата е запуштена и не се одржува воопшто, а исто така поради недоволната грижа континуирано се уништува и природната околина.

Со овој проект, сликата за оваа локација комплетно ќе се промени, така што покрај езерото ќе се искористи просторот и ќе се уреди излетничкото место.

Покрај сето ова, овој проект нема да има само влијание врз туристичката понуда и развојот на туризмот, туку и врз целосниот економски развој во Југоисточниот плански регион.

## Краток преглед на проектот:

### Носител на проектот:

- Центар за развој на Југоисточниот плански регион

### Проектни партнери:

- Општина Богданци
- Општина Босилово
- Општина Валандово
- Општина Василево
- Општина Гевгелија
- Општина Дојран
- Општина Конче
- Општина Ново Село
- Општина Радовиш
- Општина Струмица

### Времетраење:

8 месеци

### Финансиран од:

- Министерство за локална самоуправа
- Биро за рамномерен регионален развој
- Општина Дојран

### Цел на проектот:

Вложување во развој на нови туристички атракции со цел привлекување нови туристи и посетители, со што директно ќе се влијае врз развојот на туризмот во регионот, а индиректно на целиот економски развој.

### Контакт: Мима Станоевска

Ул. Боро Џони Бр. 10

2400 Струмица

Моб.070/238-959

Тел./Факс 034/340-139

E-mail: [southeastregion@rdc.mk](mailto:southeastregion@rdc.mk)



### Специфични цели на проектот:

- Уредување на излетничкото место во с. Николиќ во општина Дојран, ќе овозможи збогатување на туристичката мапа на Југоисточниот плански регион со уште едно место за привлекување на посетители, домашни и странски туристи со престој во оваа населено место;
- Заживување на с. Николиќ, како туристичко место на крајбрежјето на Дојранското Езеро во општина Дојран, со што на локалното население ќе им овозможи обезбедување на дополнителни приходи преку издавање на сместувачки капацитети и нудење на добра угостителска услуга.

### Очекувани резултати:

- Квалитетно и навремено управување со проектот;
- Избран најповолен понудувач;
- Изградена и квалитетно уредена јавна површина - излетничко место.

